

**Прирачник за работа за издавање и
нарачка на помагала од ортопедски куќи
и здравствени установи од дејноста
(ортодонција и протетика) преку порталот
на ФЗОМ**



Содржина

1	Процес издавање и нарачка на помагала од ортопедските куќи	3
1.1	Пребарување на потврди	3
1.2	Нарачување на помагало	4
1.3	Издавање на помагало.....	5
1.4	Преглед на издадени помагала.....	8




1 Процес издавање и нарачка на помагала од ортопедските куќи

Целта на овој документ е да се опише начинот на кој ортопедските куќи ќе можат да нарачаат и издадат помагало за осигурениците на кои им е издадена заверена потврда за потреба од помагало.

1.1 Пребарување на потврди


Овластен потпишувач на ортопедската куќа може да врши пребарување на потврди кои се заверени од ФЗОМ, а се однесуваат на шифри на помагала за кои ортопедската куќа има склучено договор за издавање со ФЗОМ. Издавањето на помагалото може да биде направено во рок од 30 дена од датумот на издавање на потврдата за потреба на помагалото.



Тоа се прави со клик на мениото

при што се отвара нова

страница. (Слика 1)



Слика 1

На оваа страница, на првиот таб “Пребарување на потврди” имате можност пребарате заверка со внес на “Број на заверка” и “ЕМБГ/ЕЗБО” доколку се работи за наш осигуреник, односно само број на заверка доколку се работи за странски осигуреник. Слика (2),(3) Со клик на копчето пребарај се листа соодветната потврда доколку ОК има договор за издавање на тоа помагало. Слика (2)



ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПОТВРДИ ИЗДАДЕНИ ПОМАГАЛА НАРАЧАНИ ПОМАГАЛА

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПОТВРДИ

Број на заверка: ЕМБГ/ЕЗБО : ⓘ

ПРЕБАРАЈ

Осигуреник	Број на потврда	Шифра на помагало	Име на помагало	Спецификација	Вид на заверка	Референтна цена	Партиципација	ИЗДАДИ НАРАЧАЈ
	332	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ		НОВО	1780	0	

Слика 2

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПОТВРДИ

Број на заверка: ЕМБГ/ЕЗБО : ⓘ

ПРЕБАРАЈ

Осигуреник	Број на потврда	Шифра на помагало	Име на помагало	Спецификација	Вид на заверка	Референтна цена	Партиципација	ИЗДАДИ НАРАЧАЈ
	32	99	ТЕСТ ПОМАГАЛО		НОВО	10	1	

Полето за ЕМБГ/ЕЗБО е задолжително за државјани на Р.Македонија за странските државјани останува празно.

Слика 3

За пребараната потврда ОК може да изврши нарачка на тоа помагало само доколку тоа помагало има дефиниран период на нарачка, останатите помагала можат само да се издадат.

Со клик на некое од овие копчиња потврда на Портал ќе биде обележана како Издадено помагало, односно Нарачано помагало и за истата заверена потврда не може да се изврши издавање, односно нарачка, на исто такво помагало за тој осигуреник, од друга ортопедска куќа.

1.2 Нарачување на помагало

Доколку кликнеме на копчето “Нарачај” се јавува порака за успешно нарачано помагало и истото се листа во третиот таб “Нарачани помагала”. Слика (4), (5)

ПОРАКА ✕

Успешно нарачано ортопедско помагало.

ПРОДОЛЖИ



Слика 4

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПОТВРДИ		ИЗДАДЕНИ ПОМАГАЛА		НАРАЧАНИ ПОМАГАЛА					
Месец :		Септември		Година :		2014			
НАРАЧАНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА									
Осигуреник	Број на потврда	Шифра на помаг	Име на помагалс	Спецификација	Вид на заверка	Референтна цен.	Партиципација	Коментар	Акции
	2342	99	ТЕСТ ПОМАГАЛО		НОВО	10,00 ден.	1,00 ден.		
	34	3201	АДАПТАЦИЈА НА КС		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.		
Страна 1 од 1 25 Вкупен број на записи 2 / Прикажани од 1 до 2									


Слика 5

Ова нарачано помагало има рок на издавање од од 60 дена од денот на нарачка. Тоа значи дека во тој рок ОК треба да го издаде ова помагало.

За нарашаното помагало можат да се извршат два типа на акции и тоа издавање на копчето или печатење на документот за заверка на копчето .

1.3 Издавање на помагало

Издавањето на помагалото може да биде направено од првиот таб по пребарување на потврдата



со клик на копчето “Издади”

или од табот на нарачани помагала со клик на



копчето по што се јавува порака за задолжително потпишување електронски или хартиено. Доколку одберете електронски да го потпишете издавањето, тоа можете да го направите доколку имате валиден сертификат за потпишување и од ОК и од осигуреникот. Најпрво се потпишува издавањето со сертификатот од ОК, а потоа и со сертификатот од осигуреникот. Слика (6), (7)



ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОТПИШУВАЊЕ

За да се издаде ортопедското помагало мора електронски да се потпише потврдата и од вработениот од ортопедската куќа и од осигуреникот. Кога ќе се потпише потврдата и од двете страни автоматски ќе се испрати до ФЗОМ.

Избери сертификат: ↕

Ве молиме ставете ја картичката на вработениот во ортопедската куќа. **ПОТПИШИ**

Потврдата за издавање на ортопедското помагало ќе се потпише рачно.

ОТКАЖИ

Слика 6

ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОТПИШУВАЊЕ

За да се издаде ортопедското помагало мора електронски да се потпише потврдата и од вработениот од ортопедската куќа и од осигуреникот. Кога ќе се потпише потврдата и од двете страни автоматски ќе се испрати до ФЗОМ.

Избери сертификат: ↕

Ве молиме ставете ја картичката на осигуреникот. **ПОТПИШИ**

Потврдата за издавање на ортопедското помагало ќе се потпише рачно.

ОТКАЖИ

Слика 7

И за двете потпишувања потребно е да го внесите соодветниот пин на сертификатот во следниот диалог прозорец. Слика (8) Доколку се е во ред ќе ви се јави пораката за успешно издадено помагалото. Слика (9)


PINDialog

PIN:

OK **Cancel**




Слика 8



Слика 9

Доколку пак одберете хартиено потпишување се јавува дијалог прозорец каде можете со клик на копчето “Печати документ” да ја преземете документацијата која треба да биде потпишана. Слика (10)



Слика 10

За да биде издадено помагалото потребно е да се кликне на копчето “Издади помагало”, по што повторно се јавува пораката за успешно издавање на помагалото.

Со изминување на рокот од 60 дена од нарачка на помагалото, доколку не биде преземена никаква акција врз заверената потврда која е означена како Нарачано помагало, односно не биде обележана како Издадено помагало, заверената потврда ќе се смета за неискористена. За таа шифра на помагало за тој осигуреник, ќе може да се издаде и завери нова потврда за помагало.

Овластено лице од ФЗОМ, по барање на ОК, ќе може да го продолжи рокот на издавање на помагалото, а заверената потврда останува означена како Нарачано помагало и за оваа заверена потврда не се дозволува издавање, односно нарачка на помагало од друга ортопедска куќа.

Доколку ортопедската куќа не може да го испорача нарачаното помагало, може таа заверена потврда да ја откаже (Откажана нарачка), со тоа што за оваа откажана потврда, од денот на



откажување, ќе важи нов рок (онолку дена колку што остануваат од важноста на потврдата од денот на нарачка) за кој осигуреникот ќе може да го купи или нарача тоа помагало од друга ортопедска куќа. Откажувањето го прави одговорно лице од ФЗОМ.

1.4 Преглед на издадени помагала

Табот “Издадени помагала” ги содржи ставките на сите издадени помагала и податоците за нивното издавање. Дополнително, од десната страна, во делот за акции имате можност и да го преземете документот на заверка. Слика (11)

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПОТВРДИ		ИЗДАДЕНИ ПОМАГАЛА		НАРАЧАНИ ПОМАГАЛА							
ЛИСТА НА ПОТВРДИ ОД ФАКТУРАТА											
ЕМБГ	ЕЗБО	ЕНИС	Осигуреник	Број на потвр	Шифра на пог	Име на помаг	Спецификаци	Вид на заверк	Референтна ц	Партиципациј	Акции
				123	3201	АДАПТАЦИЈА НА		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.	
				123	3201	АДАПТАЦИЈА НА		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.	
				34	99	ТЕСТ ПОМАГАЛС		НОВО	1.000,00 ден.	0,00 ден.	
				164	99	ТЕСТ ПОМАГАЛС		НОВО	1.000,00 ден.	0,00 ден.	
				332	3201	АДАПТАЦИЈА НА		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.	
				432	99	ТЕСТ ПОМАГАЛС		НОВО	1.000,00 ден.	0,00 ден.	
Ф				Страна 1 од 1		25		Вкупен број на записи 6 / Прикажани од 1 до 6			

Слика 11

